


## Начин на пребарување на издадени Задолжителни тарифни информации


Пребарувањето на издадените и важечки Задолжителни тарифни информации (ЗТИ) се врши во модулот за консултација – Интегрирана тарифна околина (ИТО).

ЗТИ модулот е објавен на интернет страната на Царинска управа, во делот Е-ЦАРИНА / ИТО / Стартувај / TARIM – DM (слика бр. 1).



Слика бр. 1 Почетна страна на ТАРИМ

По избирањето на TARIM – DM во левиот агол се појавува панел со опции, каде за преглед на издадени ЗТИ треба да ја одберете опцијата ЗТИ – Издадени ЗТИ (слика бр. 2).



Слика бр. 2 Преглед на издадени ЗТИ

При преглед на издадени ЗТИ постојат шест критериуми за вадење на листа на издадени ЗТИ и тоа:

- „Број на ЗТИ одлука“ – се внесува К бројот на ЗТИ одлука (доколку го знаете),
- „Опис“ – се внесува одреден опис на стока,
- „Тарифна ознака“ – се внесува тарифна ознака или тарифен број (ова е најчест начин за пребарување),
- „Клучен збор“ – се внесува одреден клучен збор за пребарување,
- „Датум на почеток на важење од/до“ – се внесува одреден датум за почеток на важење на ЗТИ и/или
- „Датум на крај на важење од/до“ – се внесува одреден датум за крај на важење на ЗТИ.

По избирање на критериум за пребарување (на пример: тарифна ознака) се притиска „Пребарај“. Модулот прикажува извештај од издадени ЗТИ согласно бараниот критериум (слика бр. 3).

Број на ЗТИ одлука:	<input type="text"/>	Датум на почеток на важење од:	<input type="text" value="mm/dd/yyyy"/>	До:	<input type="text" value="mm/dd/yyyy"/>	
Опис:	<input type="text"/>	Датум на крај на важење од:	<input type="text" value="mm/dd/yyyy"/>	До:	<input type="text" value="mm/dd/yyyy"/>	
Тарифна ознака:	<input type="text" value="2106909200"/>					
Клучен збор:	<input type="text"/>					
<input type="button" value="Пребарај"/> <input type="button" value="Исчисти"/>						
Прикажи <input type="text" value="10"/> записи		Барај <input type="text"/>				
<input type="button" value="X"/>						
Број на ЗТИ одлука	Тарифна ознака	Почеток	Крај	Опис на стока	Законска основа за распоредување	Фотографија
12-002625/20-0002	2106909200*****	18.03.2020	17.03.2023	Додаток во исхраната со екстракт од магарешки трн, богат со силимарин и артишок корисни на прочиту...	Основни правила 1 и 6 за примана на Царинската номенклатура, наменување на тарифен број 2106 и та...	ДА
12-005259/20-0002	2106909200*****	11.03.2020	10.03.2023	Пробиотик капки за гастроинтестинално здравје со содржина на сончогледово масло, палмино масло, сит...	Основни правила 1 и 6 за примана на Царинската номенклатура, Забелешка 1 (а) од Глава 30 и Коментар...	НЕ
12-007417/20-0002	2106909200*****	17.02.2020	16.02.2023	Додаток во исхрана во форма на таблетки, во пакување од 30 таблетки по 10 во 3 блистер пакувања.	Основни правила 1 (Забел. 1 (а) од Гл. 30 и Дополн. Забел. 5 од Глава 21) и 6 за примана	ДА

Слика бр. 3 Извештај по внесен критериум

Доколку корисникот сака да ги види сите издадени ЗТИ во excel табела, во десниот агол со притискање на полето се генерира и извештај во excel формат.

Доколку корисникот има потреба од прикажување на нов извештај по друг критериум потребно е да го избере полето „Исчисти“. Со избирање на наведеното поле модулот му дозволува на корисникот повторно пребарување, како и преглед на ЗТИ по претходно внесен критериум.